

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ОБЛАСТЕНИОТ ИНСПЕКТОР ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА 2020

Инспекцискиот надзор во заштитата на животната средина и во текот на 2019 година беше насочен кон заштитата и унапредувањето на квалитетот и состојбата на медиумите на животната средина: почвата, водата, воздухот, на областите на животната средина, на биолошката разновидност и други природни богатства, како и на заштита на озонската обвивка и заштитата од негативното влијание на човекот врз климатскиот систем.

Покрај одредбите од **законот за заштита на животната средина**, се применуваат и одредбите на законите за одделните медиуми и области на животната средина-посебни закони.

- Закон за управување со отпад;
- Закон за заштита од бучава во животната средина;
- Закон за квалитет на амбиентниот воздух;
- Закон за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори;
- Закон за управување со пакување и отпад од пакување;
- Закон за електронска и електрична опрема;
- Закон за води;

Заштитата на медиумите и одделните области на животната средина се постигнува преку преземање мерки и активности кои се однесуваат на заштитата од штетните влијанија утврдени со овој и посебните закони од:

- вршењето различни дејности,
- загадувачките супстанции и технологии,
- отпадот,
- отпадни води,
- бучавата и вибрациите и јонизирачкото и нејонизирачкото зрачење.

Сите мерки, стандарди и цели на животната средина, утврдени со овој или друг закон и прописите донесени врз основа на нив, се применуваат како минимални барања.

Целите на овој закон се:

- зачувување, заштита, обновување и унапредување на квалитетот на животната средина;
- заштита на животот и здравјето на луѓето;
- заштита на биолошката разновидност;
- рационално и одржливо користење на природните богатства;
- спроведување и унапредување на мерките за решавање на регионалните и на глобалните проблеми на животната средина.

Овластениот инспектор за животна средина во текот на 2020 година во рамките на своите надлежности има извршено инспекциски надзори за што се донесени следните акти:

- 13 записника за извршен инспекциски надзор
- 4 записника за извршен контролен надзор
- 5 решенија
- 6 соопштенија
- 15 известувања
- 1 мислење
- 4 елаборати за заштита на животната средина

Овластен инспектор за животна средина

Мите Кречев